

"АМАЗОНКИТЕ" НОВОЗЕЛАНД

На свеченото отворање во Нов Зеланд настана општа еуфорија и воодушевување. Изразот на лицата на гледачите кажуваше само едно: "Види кој дошол овде, претставници од далечната Македонија!"

Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА

Спортската афирмација на една земја отсекогаш претставувала најголемото оружје на меѓународната сцена. Не случајно светските велесили одделуваат мегаломански економски пакети за поддршка и за развој на спортот. Во однос на ова прашање состојбата во нашата земја е сосема спротивна. Одамна македонскиот спорт е оставен на милост и на немилост.

Меѓутоа, благодарение на економската поддршка од еминентни фирми некои спортови успеваат барем за кратко да ја почувствуваат и меѓународната сцена. Личност која безрезервно го поддржува и го помага спортот е и господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски. Во последниов период нашиот познат бизнисмен повеќе пати се докажал како спортски мецена, кој сесрдно ги поддржува македонските спортисти.

Имено, благодарение на несебичната финансиска помош од господинот Атанасоски, македонската ветеранска женска репрезентација во кошарка имаше можност да учествува на Осмото првенство за ветерани во кошарка. На овој хуман гест од госпо-

динот Атанасоски кошаркарските ветеранки нему и на Македонија им возвратија со освоениот сребрен медал. Македонската ветеранска женска репрезентација во кошарка настапи на Осмото светско првенство во кошарка за ветерани, кое се одржа од 22 до 31 јануари, а домаќин беше градот Christchurch, Нов Зеланд. Првенството беше организирано под директно покровителство на ФИМБА (Federal International Maxi-basketball federation).

"Иако долго време се подготвувавме и психички и кондиционо (во салата во Градскиот парк на воениот објект), за Светското првенство во Нов Зеланд, мошне тешко успеавме финансиски да го реализираме ова патување. Голема благодарност му должиме на основачот на светскиот неделник 'Македонско сонце' господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, кој ја забележа нашата економска агонија и безрезервно ни помогна", истакна госпоѓата Брешковска, капитенка на македонската репрезентација во кошарка за ветеранки.

За престојот и за впечатоците од постигнатиот успех госпоѓата Брешковска вели: "Во Нов Зеланд освоивме сребрен медал. Успех за паметење. Првите два натпре-



ЛУЦИЈА БРЕШКОВСКА, КАПИТЕНКА НА МАКЕДОНСКАТА ВЕТЕРАНСКА ЖЕНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО КОШАРКА

вара, против Гватемала и Нов Зеланд, беа пресудни, бидејќи победивме со релативно висока резултатска разлика. Одбраната беше фантастична, контранападите солидни. Благодарение на добрата игра имавме можност и да тактизираме. Ние ја имавме Стојна Вангеловска, моментно една најдобрите плејмејќерки во ветеранската кошарка. Сите кои нè познаваа, се шегуваа, велејќи ни: 'Лесно ви е вам, шампионки, ја

имате Стојна Вангеловска! Вела Красник беше прогласена за најдобар стрелец, не само во женска, туку и во машка конкуренција. Сите натпреварувачки го дадоа својот максимум и затоа сме особено горди и среќни поради постигнатиот успех. При свеченото затворање на игрите, генералниот секретар на ФИБА меѓу другото го истакна и следново: 'Најголемо пријатно изненадување на ова светско првенство е малубројната



НИ ДОНЕСОА ЕКО СРЕБРО

Македонија! Признание кое говори за нашиот квалитет".

На годинашново светско првенство во Нов Зеланд настапија повеќе репрезентации, речиси претставници од сите континенти. Словенија, Хрватска, Финска, Гватемала, Бразил, Чешка, Пуерто Рико, Македонија, Полска и домаќинот Нов Зеланд, беа земјите кои се натпреваруваа во категоријата над 45 години. Нашите македонски "амазонки" играа во финалето против моќната репрезентација на Чешка, при што беа достоински противнички, а и во оваа прилика напишаното спортско правило докажа дека за победникот понекогаш решаваат и нијанси.

Македонската ветеранска женска репрезентација во кошарка е формирана во 2000 година, под директна иницијатива на сегашните актуелни членки. Станува збор за поранешни кошаркарки на "Вардар", "Работнички", "Студент" итн.

"Во 2000 година ја формиравме репрезентацијата, наметнувајќи се како легитимен правен субјект. Редовно ја посетуваме салата во Градскиот парк, каде тренираме. Учествуваме на сите европски и светски првенства. На светските првенства во Словенија (Љубљана) и Грција (Атина) го освоивме четвртото место. Во САД (Флорида) освоивме бронзен медал, и сега во Нов Зеланд сребрен медал. За следните првенства ќе се подготвиме уште по силно. Ќе лобираме за евентуална економска помош, ко-

ја верувајте ни е повеќе од потребна", додава Брешковска.

Она што треба да се нагласи е одличниот потег на Македонската федерација во кошарка, која македонската ветеранска женска репрезентација ја промовира како официјална репрезентација на Македонија.

Репрезентацијата ја сочинуваат познатите кошаркарки Стојна Вангеловска (поранешна капитенка на репрезентацијата на Југославија, воедно и учесничка на неколку олимпијади), Луција Брешковска (актуелна капитенка на репрезентацијата), Вела Красник, Мирјана Станковска, Весна Шекеровска, Лилјана Пеповска, Фросина Зафировска и Рада Армуш. Мотивот кој ги зближува да играат е несомнено љубовта кон спортот.

"Преку спортот ние градиме пријателства со трајни вредности. И ден денес играме со ист жар. Се надевам и младите ја чувствуваат истата емотивност и љубов кон спортот", вели госпоѓа Брешковска.

"Резултатот за ваквата апатична состојба е токму во економската деградација на општеството. Конкретно во спортот, на раководните места не се поставуваат вистински луѓе. Тоа е најголемиот проблем. Финансиските средства треба да бидат правилно искористени од вистински луѓе. Верувам во државата и се надевам дека ќе тргнеме на подобро. Фирмите треба да го помагаат спортот, бидејќи тој е најве-

родостојна афирмација, заедно со културата. На свеченото отворање во Нов Зеланд настана општа еуфорија и воодушевување. Изразот на лицата на гледачите кажувааше само едно:

"Види кој дошол овде, претставници од далечната Македонија! Тоа беше момент за паметење кој ни ги исполнуваше срцата", децидно посочува госпоѓата Брешков-

ке им бидеме благодарни. Во Љубљана, исто така, имаше многу Македонци. Во Нов Зеланд, сите семејства нè бодреа на натпреварите, а потоа се 'натпреваруваа' кај кого по прво да гостуваме. Нашите Македонци чувствуваат носталгија. Љубовта кон татковината вечно трае".

Својот апел македонските кошаркарски ветеранки го упатуваат и до Кошаркар-



ПАТУВАЊЕТО ВО НОВ ЗЕЛАНД ГО СПОНЗОРИРАШЕ ГОСПОДИНОТ ГОРЃИЈА - ЦОРЏ АТАНАСОСКИ

ска за актуелните проблеми во македонскиот спорт, особено во Кошаркарската федерација.

Каде и да гостува македонската ветеранска женска репрезентација во кошарка има свои приврзаници, а тоа се нашите иселеници.

"Не можеме да го забораваме дочекот во Флорида од страна на господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, како и во Орландо од господинот Ристо Гуштеров. Вечно

ската федерација и до Олимпискиот комитет:

"Афирмацијата на нашата држава преку спортот е повеќекратна инвестиција. Тоа е потврда за егзистенција на македонската нација и држава. Ние постоиме, се идентификуваме на овој начин", вели госпоѓа Брешковска.

Идните планови на оваа репрезентација се Европското првенство во Холандија (2006) и Светското првенство во Пуерто Рико (2007).